



ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ

Одделните изрази во овие Услови ги имаат следните значења:

1. **Осигурувач** - Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп.
2. **Договарач на осигурување** - лице што со осигурувачот го склучува договорот за осигурување.
3. **Осигуреник** - лице чија одговорност е покриена со осигурувањето.
4. **Полиса** - исправа на договорот за осигурување.
5. **Премија** - износ што се плаќа за осигурување врз основа на договорот за осигурување.
6. **Штета** - износ што осигурувачот го исплаќа во согласност со договорот за осигурување.
7. **Стручна грешка** - кршење и/или отстапување од постојните правила на струката, утврдените стандарди или правила за внимание, важечки за одредена професија за која осигуреникот одговара во согласност со позитивните прописи.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со осигурувањето според овие Услови на осигуреникот му се обезбедува осигурителна заштита за отштетни побарувања на третото лице - нарачателот на услугата, кои се последица на стручна грешка на осигуреникот при вршењето на регистрираната дејност и за кои осигуреникот одговара врз основа на законот.

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

Осигурувачот не е обврзан да ги исплати следните отштетни побарувања:

- (1) оние што во согласност со договорот ги надминуваат сумите на осигурување определени со закон или договорената сума на осигурување со полиса;
- (2) за штета што како последица има повреда на лица или оштетување на предмети и за чисто финансиска штета;
- (3) оние што настанале врз основа на некомерцијално советување од страна на осигуреникот или лице вработено кај него;
- (4) оние што настанале поради кршење на договорени рокови;
- (5) ако осигуреникот или лице вработено кај него предизвикаат стручна грешка намерно или поради грубо невнимание;
- (6) ако стручната грешка настанала во време кога осигуреникот или лице вработено кај него немале соодветна регистрација, односно дозвола за вршење на дејноста;
- (7) оние што настанале поради измама, други кривични дела, присила или закана;
- (8) оние што настанале поради оштетување, уништување или исчезнување на пари, чекови или хартии од вредност или поради благајнички кусок;
- (9) оние што настанале поради казна, која е должен да ја плати нарачателот или осигуреникот;
- (10) оние што настанале поради губење на податоци или документи (напишани, испечатени или сочувани електронски), а кои се доверени на чување на осигуреникот;
- (11) за штета што настанала на осигуреникот или на сопствениците чија професионална одговорност е осигурена (како и на нивните роднини ако се вработени кај нив) ако во компанијата имаат деловна сопственост поголема од 25 % и/или имаат врз основа на законот или правилникот на компанијата право, односно можност за раководење со компанијата (мнозински сопственици);
- (12) оние што настанале поради неисполнување на обврските на нарачателот на услугата, кои се одредени во договорот;
- (13) оние што се предизвикани од пречекорување при процена на висината на трошоците од каматни стапки;
- (14) оние што настанале во врска со плаќање на услугата;
- (15) за штета настаната поради изгубена добивка, застој во работењето, побарување од здравствени и пензиски осигурувања и слични побарувања за (друга) посредна штета што настанала покрај разумно предвидлива штета во склоп на извршената услуга;
- (16) оние што настанале поради нарушување на угледот или добрата репутација;
- (17) оние што настанале како последица на неликвидност или несолвентност на осигуреникот;
- (18) директна или индиректна штета што е предизвикана од производ со недостаток;
- (19) оние што се однесуваат, произлегуваат, се темелат или се припишуваат на каква било програмска или машинска опрема, микропроцесори или друга опрема, која делумно или во потполност откажува, се оштетува или



предизвикува штета (вклучително и „инфицирање“ на програмската опрема или на податоците). Тоа се однесува и на производи, програмска или машинска опрема, обликување на системи, нивна продажба, измени, сервисирање, одржување или советување од страна на осигуреникот или во негово име;

(20) оние што настанале поради загадување на околината;

(21) оние што настанале како последица на војна, случувања слични на војна и непријателства, терористички акти, граѓанска војна и слични немири, со дејствување или постоење на природни и елементарни непогоди, нуклеарна радијација или нуклеарна контаминација.

ТЕРИТОРИЈАЛНО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Осигурувачот има обврска само за оние осигурени случаи што настанале при вршење на регистрираната дејност на осигуреникот на територијата на Република Македонија, а на територијата на други земји само ако тоа посебно се договори или ако е предвидено со посебни одредби.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 4

Сума на осигурување е горната граница на обврските на осигурувачот по еден осигурен случај.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 5

(1) За осигурен случај се смета отштетно побарување што третото лице - нарачателот на услугата писмено го бара од осигуреникот и од осигурувачот, за време на траењето на осигурувањето, односно најдоцна во рок од 3 години по престанување на осигурувањето, за стручна грешка настаната за време на траењето на осигурувањето.

(2) За време на траење на осигурувањето во согласност со овие Услови се смета и времето на предметното непрекинато осигурување за иста опасност кај осигурувачот со исти или различни сукцесивни договори.

(3) Ако стручната грешка настанала од недејствување, се смета дека е направена последниот ден кога дејството морало да биде направено за да не се случи штетата.

(4) Доколку истата стручна грешка на осигуреникот предизвика повеќе отштетни побарувања, се смета дека настанал еден осигурен случај, без оглед на бројот на отштетни побарувања. За време на настанување на осигурениот случај се смета поднесувањето на првото отштетно побарување. Се смета дека настанал еден осигурен случај и ако има повеќе отштетни побарувања како последица на повеќе стручни грешки, кои пак може да се припишат на исти околности и може да се поврзат од правен, стопанствен или временски аспект. Во тие случаи како време на настанување на стручната грешка се смета времето на настанување на првата стручна грешка.

(5) За остварување на писмено отштетно побарување доволно е и писмено известување на нарачателот на услугата за тоа дека поради стручна грешка на осигуреникот му настанала штета.

ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ ПО НАСТАНУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 6

(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за настанувањето на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена по сознавањето, а ако оваа своја обврска не ја изврши во одреденото време, должен е на осигурувачот да му ја надомести штетата што тој би ја имал поради тоа.

(2) Осигуреникот е должен заедно со пријавата на осигурениот случај на осигурувачот да му ги достави сите податоци и документи што се потребни за решавање на штетниот настан.

(3) Осигуреникот е должен да ги преземе пропишаните, договорените и сите други потребни мерки за спречување на настанувањето на осигурениот случај, а доколку осигурениот случај настане, должен е да преземе сè што е во негова моќ за ограничување на штетните последици.

(4) Осигуреникот е должен без одложување да го извести осигурувачот ако против него или лицата за кои е одговорен е поведена постапка поради сомнение за направено кривично дело или е подигнато обвинение, без разлика дали предходно веќе го пријавил настанувањето на штетата во согласност со претходните одредби од овој член.

(5) Ако оштетениот поднесе тужба за надомест на штета против осигуреникот, осигуреникот е должен да ги достави до осигурувачот судската покана, односно тужба, сите документи во врска со штетниот настан и барањето за надомест на штета.

(6) Осигуреникот е обврзан водењето на постапката да го довери на осигурувачот и да даде овластување за застапување на она лице што ќе биде одредено од страна на осигурувачот, односно она лице што е одредено спогодбено.



- (7) Осигуреникот мора водењето на отштетните побарувања да го препушти на осигурувачот, поради што нема право да ги одбие отштетните побарувања, а особено не смее да ги прифати.
- (8) Доколку осигуреникот го оневозможи осигурувачот да ги реши отштетните барања со порамнување, осигурувачот не е должен да ги плати вишокот отштета, каматата и трошоците што настанале како резултат на тоа.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ ПО НАСТАНУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ

Член 7

- (1) По настанување на осигурениот случај, осигурувачот има обврска да го исплати надоместот на штета, како и трошоците за судска постапка, но до висината на сумите на осигурување.
- (2) Ако се утврди дека осигуреникот при настанувањето на осигурениот случај имал повеќе деловни приходи и повеќе вработени лица отколку за време на склучувањето на осигурувањето или биле различни околностите што влијаат врз пресметката на премијата, а поради тоа е платена недоволна премија, штетата се исплаќа пропорционално со платената премија и премијата што морало да биде платена.
- (3) Учеството на осигуреникот во секоја штета изнесува 10 % од пресметаниот износ за надомест на штета на осигурувачот, а најмалку 200 евра (во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на настанување на осигурениот случај), доколку не е поинаку договорено.
- (4) Доколку не е поинаку договорено, обврската на осигурувачот за сите осигурени случаи во една година е најмногу до висината на две договорени суми на осигурување (годишен агрегат).
- (5) На договорот за осигурување му престанува важноста во случај кога осигурувачот ќе го исплати износот на договорениот годишен агрегат пред истек на договорениот рок.
- (6) Ако осигуреникот има склучено колективно осигурување од професионална одговорност преку комората, односно друго интересно здружение, и дополнително индивидуално осигурување од професионална одговорност, ако настане осигурен случај, штетата се исплаќа по основа на колективното осигурување од професионална одговорност. По основа на индивидуалното осигурување од професионална одговорност штетата се исплаќа тогаш кога покритието по првото осигурување не било доволно, и тоа во висина на износ на непокриениот дел од штетата, но најмногу до висината на сумата на осигурување за индивидуалното осигурување.
- (7) Ако осигуреникот извршува професионална услуга заедно со други изведувачи (соизведувачки услуги), штетата се намалува пропорционално помеѓу сумата на осигурување за осигуреникот што е договорена на полисата и вкупната вредност што за иста опасност произлегува од договорот меѓу осигуреникот и другите соизведувачи.

ДРУГИ ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 8

- (1) Осигурувачот е должен при склучувањето на осигурувањето на осигуреникот да му ги предаде важечките услови за осигурување, кои се составен дел на договорот за осигурување.
- (2) Осигурувачот има обврска да ги надомести трошоците за судската постапка заедно со отштетниот надомест до висината на осигурената сума, но само кога осигуреникот му го доверил водењето на постапката на осигурувачот или на лице одредено од него.
- (3) За трошоците за одбрана на осигуреникот во кривична постапка осигурувачот е обврзан само во случај ако изрично се согласи на бранител и се обврзе дека ќе ги плати тие трошоци, но заедно со штетата до висината на договорената сума на осигурување.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 9

- (1) Осигурувачот е во обврска да го исплати надоместот од граѓанскоправната одговорност на осигуреникот во согласност со членот 3 од овие Услови, ако осигурениот случај настанал за времетраење на полисата за осигурување.

Член 10

- (1) Кога ќе настане осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот во рок од 14 дена сметано од денот кога е утврдено постоење на неговата обврска и нејзиниот износ (основа и висина на надомест).
- (2) Осигурувачот не е должен да го исплати надоместот додека не му биде доставена целокупната документација врз основа на која се утврдува постоењето на основата и висината на штетата.



ПОВЕЌЕКРАТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 11

- (1) Договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот мора при склучувањето на осигурувањето, како и при пријавувањето на осигурен случај, да го извести осигурувачот дали истиот ризик е осигурен и кај некој друг осигурувач.

ПРИЈАВА НА ОКОЛНОСТИ ВАЖНИ ЗА ОЦЕНА НА РИЗИКОТ

Член 12

- (1) Договорачот на осигурувањето е должен да му ги пријави на осигурувачот при склучување на договорот за осигурување сите околности што се важни за оцена на ризикот, кои му се познати или не можеле да останат непознати за него.
- (2) Договорачот на осигурувањето е должен без одложување да го извести осигурувачот за зголемување на ризикот за време на траењето на осигурувањето, ако ризикот се зголемил поради некоја негова постапка, а доколку зголемувањето на ризикот се случило без негово учество, договорачот на осигурувањето е должен да го извести осигурувачот во рок од 14 дена од денот кога дознал за тоа.
- (3) Осигуреникот е должен да му овозможи на осигурувачот преглед и ревизија на ризикот.

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

- (1) Договорот за осигурување се склучува врз основа на понуда на договорачот на осигурувањето.
- (2) Осигурувачот може по приемот на понудата да побара одредени објаснувања или нови податоци. За ден на примање на понудата од страна на осигурувачот се смета, во тој случај, денот кога осигурувачот ги добил бараните дополнителни податоци или објаснувања.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 14

- (1) Осигурителното покритие во согласност со договорот за осигурување започнува, ако поинаку не е договорено, на 24-тиот час на денот што во полисата е одреден како ден на почеток на траењето на осигурувањето.
- (2) Осигурителното покритие престанува по истек на 24-тиот час на денот што во полисата е одреден како ден на истек на осигурувањето. Ако во полисата е наведен само почетокот на осигурувањето, осигурувањето се продолжува од година во година (перманентно), додека една од договорните страни не го откаже договорот за осигурување.
- (3) Ако рокот на траење на осигурувањето не е одреден во договорот, секоја страна може да го раскине договорот на денот на доспевањето на премијата, известувајќи ја по писмен пат другата страна најдоцна 3 месеци пред доспеаноста на премијата.
- (4) Ако осигурувањето е склучено на рок подолг од 5 години, секоја страна може по истек на овој рок, со отказан рок од 6 месеци, писмено да ја извести другата страна дека го раскинува договорот.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 15

- (1) Договорачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата за осигурувањето при склучувањето на осигурувањето, по правило одеднаш, но може да се договори и плаќање на рати.
- (2) На износот на премија што се плаќа на рати може да се пресмета редовна камата.
- (3) Во случај премијата да се плаќа преку пошта или банка, како време на плаќање се смета денот кога средствата пристигнале на сметката на осигурувачот.
- (4) Во случај кога со договорот за осигурување е одобрен попуст поради траењето на осигурувањето, а осигурувањето од која било причина престанало пред истек на тоа време, осигурувачот има право на повраток на пропорционалниот дел на одобрениот попуст.
- (5) Во случај на престанување на важењето на договорот за осигурување поради неплатена доспеана премија, договорачот на осигурувањето мора да плати премија за време до денот на престанување на важењето на осигурувањето. Доколку до денот на престанување на важењето на договорот настанал осигурен случај за кој осигурувачот мора да исплати штета, договорачот е обврзан да ја плати целата премија за тековната година на осигурување.



ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕПЛАЌАЊЕ ПРЕМИЈА

Член 16

- (1) Ако е договорено премијата за осигурување да се плати при склучувањето на осигурувањето, обврската на осигурувачот да исплати надомест за штета или сума на осигурување одредена со договорот за осигурување почнува наредниот ден од денот на уплатата на премија.
- (2) Ако е договорено премијата за осигурување да се плати по склучувањето на осигурувањето, обврската на осигурувачот да исплати надомест за штета или сума на осигурување одредена со договорот за осигурување почнува од денот наведен во договорот како ден на почеток на осигурувањето.
- (3) Ако договарачот на осигурувањето премијата што доспеала по склучувањето на договорот не ја плати до доспевањето, ниту тоа го направи кое било друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува во согласност со законот, по истек на рокот од 30 дена од денот кога на договарачот на осигурувањето му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за доспеаноста на премијата.

ПОВРАТОК НА ПРЕМИЈА

Член 17

- (1) Осигурувачот враќа дел од премијата за неискористениот дел на осигурувањето ако изворот на опасност наведен во полисата престане да постои по склучувањето на договорот за осигурување.
- (2) Доколку изворот на опасност наведен во полисата престанал да постои пред склучувањето на договорот за осигурување, на договарачот на осигурувањето му се враќа целиот износ на наплатена премија.
- (3) При престанување на договорот за осигурување во сите други случаи пред истек на времето за кое е платена премија, премијата му припаѓа на осигурувачот само до крајот на денот до кога тој давал осигурително покритие, ако не е поинаку договорено.
- (4) Враќањето на премија на барање на договарачот на осигурувањето може да се изврши врз база на докази за исполнување на условите за враќање на премијата.
- (5) Во случај на прекинување на осигурителното покритие во согласност со одредбите во став 1 и 3 од овој член, а доколку за време на траењето на осигурувањето настанал осигурен случај, на осигурувачот му припаѓа целата премија за осигурување за тековната година на осигурување.

ПРИГОВОР И ЖАЛБА

Член 18

- (1) Против понудата на осигурувачот во однос на оштетеното барање или одлуката на осигурувачот за одбивање на оштетеното барање, третото лице има право на приговор до Комисијата за одлучување по приговори на осигурувачот.
- (2) Договарачот, осигуреникот, оштетеното трето лице може да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.

ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА

Член 19

- (1) Побарувањата на оштетеното трето лице, од договорот за осигурување, склучен според овие Услови, застаруваат за три години, ако се смета од првиот ден по истекувањето на календарската година во која настанало побарувањето.
- (2) Ако заинтересираното лице докаже дека до денот определен во ставот 1 на овој член не знаело дека настанал осигурениот случај, застарувањето почнува од денот кога ги дознало за тоа, со тоа што во секој случај побарувањето застарува за 5 години од денот определен во ставот 1 на овој член.
- (3) Побарувањата на осигурувачот од договорот за осигурување застаруваат за три години.

ИЗМЕНИ ВО УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИЛИ ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ

Член 20

- (1) Ако осигурувачот ги измени условите за осигурување или тарифите на премии, должен е за тоа да го известат договарачот на осигурувањето по писмен пат или на друг соодветен начин.
- (2) Договарачот на осигурувањето има право да го откаже договорот за осигурување по приемот на ова известување. Во тој случај, договорот за осигурување престанува да важи со истек на тековната година на осигурување.
- (3) Ако договарачот на осигурувањето не го откаже договорот за осигурување, договорот се менува со почетокот на наредниот период на осигурување во согласност со извршените измени во условите за осигурување, односно премискиот систем.



ПРОМЕНА НА АДРЕСА

Член 21

- (1) Договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот, е должен да го извести осигурувачот на некој од вообичаените начини, за промена на името или седиштето, и тоа најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.
- (2) Ако договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот, не постапи по обврската од горниот став, ќе се смета дека уредно е известен ако осигурувачот му прати препорачано писмо на име и адреса наведени во склучениот договор за осигурување.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 22

- (1) Сите договори помеѓу договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот за содржината на договорот за осигурување се важечки ако се склучени во писмен облик.
- (2) Сите известувања и изјави, кои мора да се издадат во согласност со одредбите во договорот за осигурување, мора да бидат во писмен облик.
- (3) Известувањата или изјавите се сметаат за навремено издадени ако се испратат со препорачана пошта пред крајниот рок.
- (4) Изјавата што мора да се предаде на другата страна важи само кога таа страна ќе ја прими.

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Член 23

Осигурувачот нема да изврши исплата на надомест на отштетно побарување или било каков друг вид на надомест, по претходно склучен договор за осигурување врз основа на овие Општи услови за осигурување (или кои било други Посебни услови за осигурување што се поврзани со овие Услови), доколку плаќањето на надоместот на отштетното побарување или друг вид надомест го изложи Осигурувачот на било какви рестриктивни мерки определени со позитивно правни акти на ООН, САД, Обединето Кралство, ЕУ или Република Северна Македонија.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ИДЕНТИТЕТ НА КОНТРОЛОРОТ И КОНТАКТ ЗА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 24

Контролор: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп

Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 25

e-mail: info@insumak.mk

тел: +3892 3115 188

Контакт за лични податоци: Офицер за заштита на лични податоци

e-mail: lproficer@insumak.mk

Дополнителни податоци за офицерот за заштита на личните податоци може да најдете на интернет-страницата на Друштвото www.insumak.mk.

ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 25

Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на осигуреници, договорачи на осигурување, нивните законски застапници или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци и другите релеванти позитивни прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични податоци на Осигурувачот, а Осигурувачот во својство на контролор на личните податоци ги користи во согласност со основните начела за обработка на лични податоци дефинирани во Законот за заштита на личните податоци.

ЦЕЛИ И ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 26

Осигурувачот обработува лични податоци заради исполнување договорни обврски, врз основа на закон, за цели на легитимни интереси, како и врз основа на дадена согласност од клиентот на начин што е во согласност со целта за која биле обработувани.



а) **Исполнување на договорни обврски**

Личните податоци се неопходни за обработка од страна на Осигурувачот со цел да се исполнат правата и обврските што произлегуваат од договорот за осигурување, односно нивната обработка претставува основа за оценување на осигурително покритие и за надомест на штета.

б) **Законски обврски**

Осигурувачот обработува лични податоци во согласност со законските обврски предвидени во Законот за супервизија на осигурувањето, Законот за заштита на личните податоци, Законот за облигациони односи, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и други позитивни прописи, како и врз основа на регулаторни барања од институции (надлежен суд, Агенција за супервизија на осигурувањето, Јавно обвинителство, Управа за јавни приходи и др.).

в) **Легитимни интереси**

Осигурувачот обработува лични податоци врз основа на легитимен интерес, само во случаите кога легитимниот интерес преовладува над правата и слободите на субјектот на лични податоци: заштита на безбедноста на системите на ИТ, видеонадзор за заштита на имотот на Осигурувачот, вработените и клиентите, имплементација и воспоставување безбедносни мерки и др.

г) **Согласност на клиентот**

Личните податоци што ги обработува Осигурувачот ќе бидат искористени за цели како доставување рекламни материјали, промоции, понуди, како и за други цели на директен маркетинг, само врз основа на експлицитна согласност за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг, која може да се повлече во секое време, бесплатно, со писмено барање на следниот e-mail: lpoficer@insumak.mk, по пошта до МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп, ул. „11 Октомври“ бр. 25, Скопје, со назнака „До Офицерот за заштита на лични податоци“ или во нашите деловни простории.

РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 27

Личните податоци, Осигурувачот ги чува во рок за цело времетраење на договорниот облигационен однос, односно најмногу до 10 години по истекот на договорот за осигурување, или, во случај на настанување на штета, 10 години по затворањето на случајот на настанување на штетата, односно од денот на целосната исплата на надоместокот за настаната штета во согласност со член 109 став 8 од Законот за супервизија на осигурувањето.

По истекот на роковите од став 1 на овој член личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите на податоци на Осигурувачот и нема да се обработуваат за други цели.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 28

- право на пристап до личните податоци;
- право на исправка на неточни или нецелосни лични податоци;
- право на бришење;
- право на ограничување на обработката;
- право на преносливост на податоците;
- право на приговор;
- право на повлекување на согласноста за обработка на лични податоци, кога обработката е заснована на согласност.

Овие права субјектот на личните податоци може бесплатно да ги оствари контактирајќи го офицерот за заштита на лични податоци на следниот e-mail: lpoficer@insumak.mk, по пошта до МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп, ул. „11 Октомври“ бр. 25, Скопје, со назнака „До Офицерот за заштита на лични податоци“ или во нашите деловни простории.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 29

Осигурувачот може да изврши пренос на лични податоци во земји на Европска Унија, земји членки на Европскиот економски простор и трети земји тогаш кога тоа е потребно за склучување и за извршување на договорите за осигурување (на пример реосигурување или барање за надомест на штета случена во друга држава и сл.) само доколку од страна на Европската Унија или Агенцијата за заштита на личните податоци е утврдено дека во конкретната држава постои соодветно ниво на заштита на личните податоци.



Доколку во третата држава или меѓународна организација не постои соодветно ниво на заштита на лични податоци, Осигурувачот ќе може да го изврши преносот само доколку обезбеди соодветни мерки за заштита на овие податоци во согласност со закон.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Член 30

Клиентот на услугата на осигурување има право да поднесе приговор на обработката што се заснова на легитимен интерес на Осигурувачот, вклучувајќи и профилирање. Доколку корисникот на услугата сè уште смета дека личните податоци не се обработуваат во согласност со законот, може да поднесе барање до Агенцијата за заштита на личните податоци.

ПРАВО НА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

Член 31

Доколку субјектот дал согласност за обработка на лични податоци, тој може да ја повлече согласноста во секое време, целосно или делумно, во согласност со Законот за заштита на личните податоци, со тоа што повлекувањето на согласноста не влијае врз законитоста на обработката на личните податоци пред повлекување на согласноста. Осигурувачот личните податоци ги обработува во најбрз можен рок по добивањето на известување за повлекување на согласноста.

Член 32

Со потпишувањето на полисата за осигурување договорувајќи на осигурување потврдува дека пред собирањето на личните податоци од страна на овластеното лице на Осигурувачот е запознаен со целите и законските основи на обработката на личните податоци, како и обврската Осигурувачот да ги обработува личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ

Член 33

За прашањата што не се регулирани со овие Услови ќе се применуваат соодветни одредби од Законот за облигациони односи и од други позитивни правни прописи што ја регулираат оваа материја.

НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР

Член 34

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основен граѓански суд Скопје.

ПРИМЕНА НА ОВИЕ УСЛОВИ

Член 35

Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и Општите услови за осигурување на имот.

Бр .02-7125/4
26.10.2022 година

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов

Овие Услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштвото на 212-тата редовна седница одржана на 08.08.2018 година со одлука број 02 - 6086/3, со примена од денот на донесувањето и измените и дополнувањата донесени на 283-тата редовна седница одржана на 06.03.2020 година со одлука бр. 02-2143/4 со примена со денот на донесувањето и измените и дополнувањата донесени на 331-та редовна седница одржана на 22.12.2020 година со одлука бр. 02-9527/8 со примена 01.01.2021. и измените и дополнувањата донесени на 463-тата редовна седница одржана на 26.10.2022 година со одлука бр. 02-7125/4 со примена од 01.11.2022 година.

Лектор: Кристина Дукоска